

## ПОНУДА ЗА БИЗНИС ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Осигурените суми и премијата се однесуваат на секој вработен:

ОСИГУРЕНИ ОСНОВНИ РИЗИЦИ	ОСИГУРЕНИ СУМИ/ ЛИМИТИ		
	СТАРТ	КОМФОР	ПРЕМИУМ
<b>1. ЛЕКУВАЊЕ НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА</b>	/	€ 20.000	€ 20.000
<b>2. БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ вкупно:</b>	€ 3.000	€ 7.000	€ 10.000
а. Болничко лекување со хируршка интервенција	€ 3.000	€ 7.000	€ 10.000
б. Ендоскопски интервенции без имплант	/	€ 7.000	€ 10.000
в. Ендоскопски интервенции со имплант	/	€ 7.000	€ 10.000
г. Болничко лекување без хируршка интервенција	/	€ 1.000	€ 1.000
<b>3. Дневен надомест за болничко лекување во ЈЗУ - 50 евра дневно, до 5 дена</b>	€ 250	€ 250	€ 500
<b>4. ПРЕВОЗ СО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО</b>	/	€ 500	€ 750
<b>5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ</b>	/	€ 65	€ 100
<b>6. АМБУЛАНТНО ЛЕКУВАЊЕ СО ВКЛУЧЕНИ ПРЕПИШАНИ ЛЕКОВИ</b> (50% учество за штета за комфор, 20% учество во штета за премиум)	/	€ 500	€ 1.000
а. Домашна посета, амбуланта во домашни услови, медицински транспорт (подлиmit)	/	€ 200	€ 200
<b>Хронични болести настанати по почеток на осигурувањето</b>	Вклучено во сите пакети		
<b>Број на амбулантни прегледи</b>	Неограничено до наведениот лимит		
<b>МЕСЕЧНА ПРЕМИЈА ПО ВРАБОТЕН</b>	600 ден	1.400 ден	1.675 ден
<b>МЕСЕЧНА ПРЕМИЈА ПО ВРАБОТЕН СО ВКЛУЧЕНИ ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВО</b>	1.200 ден	2.800 ден	3.350 ден

Оваа понуда се однесува за сите вработени на компанијата, најмалку 5 вработени. Индикативната премија е предмет на одобрување од страна на Еуролинк Осигурување и истата зависи од здравствената состојба на сите вработени и членовите на нивното семејство. Со задоволство ќе ви доставиме конечна понуда по прием на пополнет **прашалник за здравствена состојба на секој вработен и член на семејството**. Пристапна старост на осигурениците е 49 годишна возраст.

Со избор на БИЗНИС ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ овозможувате здравствена заштита за вашите вработени и нивните членови на семејство во најпознатите, најдобрите и најmodерните приватни здравствени установи во Република Северна Македонија и Европа, без ограничување и по ваш избор.

Важно е да знаете дека со изборот на бизнис приватно здравствено осигурување добивате полиса со следните карактеристики:

- **Директна исплата** на трошоците за лекување кон приватни здравствени установи (**приватни болници**) за болничко лекување и лекување на малигни болести од страна на Еуролинк.



- **Заедничка осигурена сума/лимит** е максимална обврска на осигурувачот за секој вработен и неговите членови на семејството.
- **Членови на семејството** се брачни другари на возраст до 64 години и деца на возраст од 1 до 30 години.
- **Територијалната важност на осигурувањето:**
  - о Република Северна Македонија за покритијата СТАРТ и КОМФОР,
  - о Европа, без Велика Британија, Русија и Швајцарија за покритието ПРЕМИУМ.
- **Каренца** – каренцата трае 2 месеца од почетокот на осигурувањето по полисата. Каренца не се применува во случај на лекување на акутна состојба предизвикана од повреда на осигуреникот.
- **Малигни заболувања и хронични болести** кои се дијагностицирани, или чии што симптоми се манифестирале пред почетокот на осигурувањето како и во првите 6 месеци од почетокот на осигурувањето се исклучени од бизнис приватно здравствено осигурување.
- **Претходни состојби** не се предмет на осигурување.

Не чекајте! Обезбедете си врвна здравствена заштита за вас и вашето семејство.

Контактирајте го вашиот консултант за осигурување или јавете се на телефонот 02/15 888, или е-майл: **eurolink24@eurolink.com.mk**

### Добро здравје!

Со почит,  
Еуролинк Осигурување АД Скопје

